

ОПШТИНА ЧЕШИНОВО – ОБЛЕШЕВО

Облешево

Предлагач: Градоначалник на ЕЛС Чешиново–

Г–дин Костадин Личков

Изготвувач: Одделение за финансии при

ЕЛС Чешиново – Облешево

Претставник: Г–дин Јане Атанасов

**ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА
ЧЕШИНОВО – ОБЛЕШЕВО ЗА 2013 ГОДИНА**

Февруари 2014 година

Содржина :

- Вовед

- Годишна сметка/наротивен дел

- Извештај за средствата, побарувањата, обврските и изворите на средствата и нивната вредност

- Извештај за реализација на инвестиционите програми, наменските, капиталните и блок дотации и дотации за делегирани надлежности

- Извештај за користење на средствата од резервите

- Извештај од одговорниот сметководител

- Прилози
 - Биланс на приходи и расходи
 - Биланс на состојба

1. Вовед

1.1. Основни податоци за Општината

Општина Чешиново–Облешево се наоѓа во најнискиот рамничарски предел од Кочанско Поле. Зафаќа простор во средното сливно подрачје на реката Брегалница, во подножјето на планините Осогово и Плачковица. Општината зазема средишна позиција помеѓу поголемите градски општини Кочани, Штип и Пробиштип. Преку главната сообраќајница Штип–Кочани–Делчево, општината се поврзува со Р. Бугарија.

Општина Чешиново–Облешево зафаќа територија од 133,5 км², на која се протегаат следните населени места: Чешиново, Облешево, Соколарци, Спанчево, Теранци, Чифлик, Кучичино, Бурилчево, Уларци, Жиганци, Бања, Врбица, Новоселани и Лепопелци. Седиште на општината е Облешево.

Целокупниот регион на општината е поделен на рамничарски дел – обработливо земјиште 6.618 ха и планински дел – шуми 1.045,3 ха. Просечната надморска височина во општината изнесува 338 метри.

Општина Чешиново–Облешево се карактеризира со висок степен на стопанска развиеност и има извонредна основа за перспективен економски развој. Тука се лоцирани и стопанисуваат повеќе индустриски и преработувачки капацитети.

Граѓаните на Општина Чешиново – Облешево се занимаваат претежно со земјоделие и тоа со производство на ориз.

1.2. Буџет и Одлука за извршување на буџетот

Буџетот на Општина Чешиново – Облешево за 2013 година беше донесен на седница на Советот на Општина Чешиново – Облешево, која се одржа на 26.12.2012 година и почна да се извршува од 01.01.2013 година. При неговото изготвување беше користена стандардна процедура согласно законските прописи кои ја регулираат оваа материја. Буџетот на Општина Чешиново – Облешево беше проектиран на 97.565.500 денари.

Во текот на 2013 година беа направени два ребаланси на Буџетот на Општината.


Првиот ребаланс беше донесен на седницата на советот на 24.06.2013 година. Со овие измени, приходите и расходите на Буџетот беа изменети на 104.395.500 денари, односно беа зголемени за 6.830.000 денари.

Вториот ребаланс беше донесен на седницата на советот на 13.11.2013 година. Со овој ребаланс, приходите и расходите беа изменети на 88.528.500 денари, односно беа намалени за 15.867.000 денари.

2. Годишна сметка


2.1. Приходи на Општината

1. Извршувањето на приходите на консолидираниот Биланс на приходи на Буџетот на Општина Чешиново – Облешево е во износ од 74.159.861 денари, што претставува извршување на приходите од 83,77 % од проектираните во Буџетот 88.528.500 денари.



2. Извршувањето на приходите на основниот буџет на Општина Чешиново – Облешево е во износ од 37.355.357 денари, што претставува 71,65 % од вкупно проектираните 52.136.500 денари. Анализирајќи ги по видови приходите на основниот буџет, учеството на поделните приходи е следен:

Структура на приходи на основен буџет



- Даночните приходи учествуваат со 9.687.777 денари, што претставуваат 25,94 % од вкупно остварените 37.355.357 денари.

Споредено со 2012 година кога беа остварени 8.330.828 денари, даночните приходи во 2013 година бележат пораст од 16,29 %.

- Неданочните приходи учествуваат со 214.779 денари, што претставуваат 0,58% од вкупно остварените 37.355.357 денари.

Споредено со 2012 година, кога беа остварени 1.482.721 денари, неданочните приходи во 2013 година бележат намалување од 85,51%. Ваквиот нелогичен сооднос произлегува од повратот на 640.737,00 денари на ЈПКД "Облешево" поради погрешна уплата.

- Капиталните приходи учествуваат со 1.622.421 денари, што претставуваат 4,35% од вкупно остварените 37.355.357 денари.

Во 2013 година се остварени приходи од продажба на градежно земјиште во износ од 324.395,00 денари.


- Трансферите и донациите учествуваат со 25.830.380 денари, што претставува 69,15 % од вкупно остварените 37.355.357 денари во 2013 година. Во Буџетот во 2013 година, како приход од Агенцијата за државни патишта се реализирани трансфери во износ од 1.877.346 денари, дотација по основ на ДДВ во износ од 9.031.500 денари, пренесен вишок на приходи од 2012 година во износ од 1.146.398 денари, Тековни трансфери од други нивоа на власт во износ од 1.586.990 денари од Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој за "Партерното уредување" во с.Чешиново и Капитални трансфери од други нивоа на власт во износ од 12.188.146 денари, од кои 11.383.504 денари за мостот на река Брегалница кај Кучичино и 804.642 денари од Бирото за регионален развој за изградба на колско пешачка патека во с.Облешево.

Прилог 1 – Табеларен преглед на планирани и реализирани приходи на основен буџет

ПЛАНИРАНО	РЕАЛИЗИРАНО	
ВКУПНИ ПРИХОДИ	52.136.500	37.355.357
71 Даночни приходи	11.559.650	9.687.777
711 Данок на доход, добивка и од капитални добивки	220.150	193.353
713 Даноци на имот	4.386.500	3.013.142
717 Даноци на специфични услуги	6.953.000	6.481.282
72 Неданочни приходи	1.926.850	214.779
722 Глоби, судски и административни такси	1.200.000	420.920
723 Такси и надоместоци	421.850	317.219
724 Други владини услуги	50.000	0
725 Други неданочни приходи	255.000	-523.360
73 Капитални приходи	2.500.000	1.622.421
733 Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	2.500.000	1.622.421
74 Трансфери и донации	36.150.000	25.830.380
741 Трансфери од други новоа на власт	36.150.000	25.830.380


2.2. Расходи на Општината

Извршувањето на расходите на консолидираниот биланс на расходи на Буџетот на Општина Чешиново – Облешево за 2013 година е во износ од 71.204.067 денари, што претставува 80,43% од проектираните 88.528.500 денари и притоа пренесен е вишок на приходи на сметките на Буџет на општина, сметка за наменски и блок-дотации, сметките за самофинансирачки активности и сметката за донации во 2014 година износ од 2.955.794,00 денари.



Извршувањето на расходите на основниот буџет е во износ од 35.566.095 денари, што претставува 68,22% од планираните 52.136.500 денари и притоа е пренесен вишок на приходи на сметката на Буџетот од 1.146.398 денари.

Анализирајќи го по видови учеството на поделните расходи во вкупните расходи на основниот буџет е како што следува:



- Плати, наемнини и надоместоци, реализирани се расходи во износ од 5.648.564 денари, што претставува 93,50% од планираните 6.041.500 денари. Во вкупно реализираните расходи за 2013 година, платите, наемнините и надоместоците учествуваат со 15,89%.

- Резерви и недефинирани расходи. Во буџетската 2013 година реализирани се расходи од овој вид во износ од 198.381 денари, што претставува 56,68% од планираните 350.000 денари за извештајниот период.

- Стоки и услуги, реализирани се расходи во износ од 7.693.049 денари, што претставува 74,77% од вкупно планираните 10.290.000 денари.

- Субвенции и трансфери, реализирани се расходи во износ од 4.049.116 денари или 88,61% од вкупно планираните 4.570.000 денари за 2013 година. Во однос на вкупно реализираните расходи за 2013 година, овој вид на расходи учествува со 11,39 %.

- Социјални бенефиции, реализирани се расходи во износ од 124.700 денари или 89,08% од вкупно планираните 140.000 денари за 2013 година. Во однос на вкупно реализираните расходи за 2013 година, овој вид на расходи учествува со 0,35 %.

- Капитални расходи, реализирани се расходи во износ од 17.852.285 денари или 58,07 % од планираните 30.745.000 денари. Во однос на вкупно реализираните расходи на Буџетот за 2013 година, овој вид на расходи учествува со 50,20 %.

Прилог 2 – Табеларен преглед на планирани и реализирани расходи на Основен Буџет

ПЛАНИРАНО	РЕАЛИЗИРАНО	
ВКУПНИ РАСХОДИ	52.136.500	35.566.095
40 Плати и надоместоци	6.041.500	5.648.564
401 Основни плати и надоместоци	3.560.000	3.360.066
402 Придонеси за социјално осигурување	1.231.500	1.170.638
404 Надоместоци	1.250.000	1.117.860
41 Резерви и недефинирани расходи	350.000	198.381
413 Тековни резерви (разновидни расходи)	350.000	198.381
42 Стоки и услуги	10.290.000	7.693.049
420 Патни и дневни расходи	210.000	38.295
421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	3.173.000	2.788.828
423 Материјали и ситен инвентар	1.537.000	1.082.546
424 Поправки и тековно одржување	1.565.000	859.107
425 Договорни услуги	2.150.000	1.615.905
426 Други тековни расходи	1.385.000	1.043.557
427 Привремени вработувања	270.000	264.811
46 Субвенции и трансфери	4.570.000	4.049.116
461 Субвенции за јавни претпријатија	1.500.000	1.466.615
463 Трансфери до невладини организации	1.170.000	1.017.000
464 Разни трансфери	1.700.000	1.384.680
465 Исплати по извршни исправи	200.000	180.821
47 Социјални бенефиции	140.000	124.700
471 Социјални надоместоци	140.000	124.700
48 Капитални расходи	30.745.000	17.852.285
480 Купување на опрема и машини	505.000	142.978
481 Градежни објекти	800.000	520.949
482 Други градежни објекти	29.300.000	17.188.358
483 Купување на мебел	60.000	0
485 Вложувања и нефинансиски средства	80.000	0

2.3 Буџет на наменски и блок дотации

– Извршувањето на приходите на Билансот на Блок дотации е во износ од 36.256.341 денари или 100,52 % од планираните 36.072.000 денари. Извршувањето е над 100 % поради пренесеното салдо од 2012 година во износ од 184.341 денари.

ПРИЛОГ 3 – Табеларен преглед на приходи од блок дотација

ПЛАНИРАНО **РЕАЛИЗИРАНО**

ВКУПНИ ПРИХОДИ	36.072.000	36.256.341
74 Трансфери и донации	36.072.000	36.256.341
741 Трансфери од други нивоа на власт	36.072.000	36.256.341

2.4. Расходи на блок дотации

– Извршувањето на расходите на Билансот на расходи од блок дотации е во износ од 35.100.019 денари или 97,31 % од планираните 36.072.000 денари.

–Учеството на поделните видови на расходи во вкупно реализираните расходи за Извештајниот период е следно:

– Плати, наемнини и надоместоци, реализирани се расходи во износ од 28.783.313 денари, или 99,7 % од планираните 28.871.000 денари.

– Стоки и услуги, реализирани се расходи во износ од 5.312.356 денари или 87,96 % од планираните 6.040.000 денари. Во однос на вкупно реализираните расходи за 2013 година овој вид расход учествува со 15,14 %.

ПРИЛОГ 4 – Табеларен преглед на расходи од блок дотација

ПЛАНИРАНО **РЕАЛИЗИРАНО**

ВКУПНИ РАСХОДИ	36.072.000	35.100.019
40 Плати и надоместоци	28.871.000	28.783.313
401 Основни плати	21.062.000	21.011.340
402 Придонеси за социјално осигурување	7.809.000	7.771.973
42 Стоки и услуги	6.040.000	5.312.356
420 Патни и дневни расходи	35.000	21.535
421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	1.959.000	1.773.862
423 Материјали и ситен инвентар	1.337.000	1.178.461
424 Поправки и тековно одржување	825.000	619.516
425 Договорни услуги	1.746.000	1.649.997
426 Други тековни расходи	138.000	68.985
46 Субвенции и трансфери	88.000	83.608
464 Разни трансфери	88.000	83.608
48 Капитални расходи	1.073.000	920.742
480 Купување на опрема и машини	135.000	43.520
482 Други градежни објекти	898.000	861.872
483 Купување на мебел	40.000	15.350

2.5. Буџет на самофинансирачки активности

– Извршувањето на Приходите на Буџетот на самофинансирачки активности во програмата Н1 – Основно образование се во износ од 102.037 денари, што претставува 53,71% од планираните 190.000 денари.

ПРИЛОГ 5 – Табеларен преглед на приходи од самофинансирачки активности

ПЛАНИРАНО	РЕАЛИЗИРАНО	
ВКУПНИ ПРИХОДИ	190.000	102.037
72 Неданочни приходи	190.000	81.764
722 Глоби, судски и административни такси	69.000	53.974
723 Такси и надоместоци	121.000	27.790
74 Трансфери и донации	0	20.273
741 Трансфери од други нивоа на власт	0	20.273

2.6. Расходи на самофинансирачки активности

– Извршувањето на расходите на Билансот на расходи од самофинансирачки активности е во износ од 101.037 денари или 53,18 % од планираните 190.000 денари.

ПРИЛОГ 6 – Табеларен преглед на расходи од самофинансирачки активности

ПЛАНИРАНО	РЕАЛИЗИРАНО	
ВКУПНИ РАСХОДИ	190.000	101.037
42 Стоки и услуги	190.000	101.037
425 Договорни услуги	50.000	19.792
426 Други тековни расходи	140.000	81.245

2.7. Буџет на донации

– Приходите на Буџетот на донации се остварени по две основи: Донација што ја доби ОУ „Страшо Пинџур,, за Проект за роми во износ од 108.617 денари и трансфер од Агенцијата за вработување во износ од 337.509,00 денари. Првиот износ е реализиран во програмата Н1 – Основно образование а вториот во програмата Е0 – Општинска администрација. Кај приходите од донации имаме извршување од што претставува 343,17% од планираните 130.000 денари.

ПРИЛОГ 7 – Табеларен преглед на приходи од донации

	ПЛАНИРАНО	РЕАЛИЗИРАНО
ВКУПНИ ПРИХОДИ	130.000	446.126
74 Трансфери и донации	130.000	446.126
741 Трансфери од други нивоа на власт	0	337.509
742 Донации од странство	130.000	108.617

2.8. Расходи на Буџетот на донации

- Извршувањето на расходите на Буџетот на донации е во програмата Н1 – Основно образование во износ од 99.407 денари и Е0 – Општинска администрација преку Агенцијата за вработување во износ од 337.509,00 денари. Вкупното извршување на приходите од донации изнесува, што претставува 336,09 % од планираните 130.000 денари.

Вака големите разлики помеѓу планираното и извршеното и кај приходите и кај расходите кај донациите произлегува од фактот што трансферите од Агенцијата за вработување се реализираат преку посебна сметка и не беа земени во обзир кога се изработуваше Буџетот на општината.

ПРИЛОГ 8 – Табеларен преглед на расходи од донации

	ПЛАНИРАНО	РЕАЛИЗИРАНО
ВКУПНИ РАСХОДИ	130.000	436.916
40 Плати и надоместоци	0	337.509
401 Плати и надоместоци	0	31.039
402 Придонеси за социјално осигурување	0	27.151
404 Надоместоци	0	279.319
42 Стоки и услуги	112.000	99.407
421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	62.000	61.938
423 Материјали и ситен инвентар	21.000	16.924
424 Поправки и тековно одржување	4.500	0
426 Други тековни расходи	24.500	20.545
48 Капитални расходи	18.000	0
480 Купување на опрема и машини	18.000	0

3. Извештај за средствата, побарувањата, обврските и изворите на средства и нивна вредност

3. 1. Izveštaj za sredstvata, pobaruwawata, obvrskite i izvorite na sredstva i nivnata vrednost

3. 1- a Osnovni sredstva

So izvr[eniot popis na osnovnite sredstva i sitniot inventar na 31. 12. 2013 godina, konstatirano e deka vrednosta na osnovnite sredstva i sitniot inventar (celokupniot imot na op[tinata) iznesuva 239.284.655,00 denari . Vo izve[tajot za izvr[eniot popis, koj ve[e e usvoen od strana na Sovetot na op[tinata, se pomesteni podetalni podatoci za aktivnostite povrzani so popisot i evidentiraweto na op[tinskiot imot. Podatoci vo vrska so vrednostite na istiot se pomesteni vo bilansot na sostojba, koj e sostaven del na ovoj izve[taj.

3. 1-b Pari~ni sredstva

Vo tekot na 2013 godina, preku blagajnata na op[tinata se isplateni razni smetki, evidentirani vo 16 blagajni~ki izve[tai, vo vkupen iznos od 96.783,00 denari.

3.1 - v Pobaruwawa

Vo smetkovodstvoto na Op[tinata, so sostojba na 31. 12. 2013 godina se evidentirani pobaruwawa po razni osnovi vo vkupen iznos od 38.411.982,00 denari. Poedine~no ovie pobaruwawa se odnesuvaat na: pobaruwawa od gra\anite po osnova na neplateni danoci i taksi za minati godini, pobaruwawa po osnov na zakupnini i drugi pobaruwawa 5.418.559,00 denari; pobaruwawa od firmite i vr[itelite na dejnost za neplateni komunalni taksi i kamati po istata osnova vo iznos od 1.974.551,00 denari pobaruwawa od razni institucii (Ministerstvo za `ivotna sredina i prostorno planirawe i Agencija za finansiska podr[ka na zemjodelstvoto i ruralniot razvoj) vo vkupen iznos od 31.018.872,00 denari. Podetalni podatoci za pobaruwawata na op[tinata se dadeni vo izve[tajot na centralnata popisna komisija.

3.1 - g Obvrski

Na 31. 12. 2013 godina op[tina ^e[inovo - Oble[evo dol`i, po razni osnovi i kon razni dobavuva~i za nabaveni stoki i uslugi, iznos od 9.364.096,00 denari i 202.900,00 denari neizmireni obvrski za ~lenovite na izbira~kite odbori od lokalnite izbori..

3.1 - d Izvori na sredstva i nivni vrednosti

Vo tekot na 2013 godina se vneseni vo evidencija objekti koji se završeni poslednive godini a gi nemaše vo evidencijata, kako što se: mostot na rekata Bregalnica kaj seloto Kušino, sportskata sala vo selo Oblešev, patot Ularci - ševino i kolsko - paška pateka vo selo Oblešev. Poveše objekti vo opština, koji vo smetkovodstvenata evidencija se vodele kako investicii vo tek, so zapisnici za stavawe vo upotreba, se evidentirani kako osnovni sredstva. Toa se slednive objekti: asfaltirana ulica vo selo Bawe; sportski igrališta vo selata Bawa, Ševino i Ularci; parterno ureduvawe vo selo ševino; krak od kanalizacija vo selo Ševino.

4. Izveštaj za realizacija na investicionite programi, donacii i dotacii

Poradi nedostatok na konkretni finansijski sredstva, vo usvoeniot Buxet na opština ševino - Oblešev za 2013 godina ne postojat razvojni potprogrami, kako negov tret - razvoen del. Vo nedostatok na istite, site aktivnosti (od investicionen i tekoven karakter) se realizirani preku usvoenite 14 redovni programi. Edna od niv (R1 - Zaštita na životnata sredina i priroda) ostana bez realizacija, odnosno preku istata ne e realizirana nikakva aktivnost.

Pogolem del od aktivnostite vo vrska so izgradba i rekonstrukcii na odredeni objekti se veke navedeni vo ovoj izveštaj. Osven navedenite, izvršeni se popravki na odredeni patišta i priodi, po barawa na grašani, vo skoro site naseleni mesta. Prikazanite aktivnosti se finansirani so sredstva ostvareni od izvorni prihodi i dotacii od DDV i navedeniot transfer od Agencijata za državni patišta. Prihodite od donacii i transferi od drugi nivoa na vlast, kako i od buxetite na fondovite, iako prvobitno bea planirani vo buxetot na opština ševino - Oblešev za 2013 godina, ne bea realizirani.

Pregled na potrošenite sredstva po oddelni nameni, odnosno sredstva, e daden vo Bilansot na prihodi i trošoci, koj e sostaven del na ovoj izveštaj.

5. Извештај за користење на средствата од резервите

Vo Buxetot na opština ševino - Oblešev za 2013 ne bea planirani sredstva za postojana rezerva.

Tekovната rezerva (smetka 413110) prvobitno beše utvrđena na 500.000,00 denari a so vtoriot rebalans istata e svedena na 350.000 denari.

Vo tekot na 2013 godina od rezervite se potro[eni vkupno 198.381,00 denari. Od niv na firmata V i M DOOEL se isplateni 169.381,00 denari za ~istewe na odvodni kanali i odstranuvawe posledici od poplavi; na firmata "Axi trejd" se isplateni 9.000,00 denari za pogreb na `itel na selo Bawa i 20.000,00 denari se isplateni na Bor~e Gelevski kako nadomest za pretrpena [teta od po`ar.

Облешево	Општина	Чешиново	-
Градоначалник			

Личков		Костадин	